

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА 2020 ГОДИНА

СОДРЖИНА:	Страна
ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ	
Извештај за сеопфатна добивка за 2020 година	2
Извештај за финансиската состојба на ден 31 декември 2020 година	3
Извештај за паричните текови за 2020 година	4
Извештај за промените на главнината за 2020 година	5
Белешки кон финансиските извештаи	6-29

ГРОЗД АД Струмица

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА ЗА ПЕРИОДОТ

За годината што завршува на 31 Декември 2020и 2019 (во 000 ден)

01.01. - 31.12.

		2020	2019
Приходи од продажба	4	219,858	224,946
Останати оперативни приходи (добивка)	5	15,497	256
Промени на залихите на готови производи и		9,631	653
Потрошени материјали и ситен инвентар	7	(112,484)	(104,247)
Набавна вредност на стоки и материјали	8	(24,924)	(22,452)
Услуги со карактер на материјални трошоци	9	(13,948)	(8,878)
Плати и надомести	10	(20,560)	(19,733)
Трошоци за депрецијација и амортизација	11	(14,539)	(7,386)
Нематеријални трошоци од работењето	12	(29,251)	(19,239)
Останати трошоци од работењето од редовни	13	(203)	(144)
Добивка/загуба од оперативно работење		29,077	43,776
Финансиски приходи	6	-	566
Финансиски расходи	14	(457)	(1,180)
Добивка/загуба пред оданочување		28,620	43,162
Данок од добивка	15	(2,847)	(4,201)
Добивка/загуба од редовно раб. по оданочување		25,773	38,961
Број на акции:		25,551	25,551
Заработка по акција (во парични единици)	16	1,008.69	1,524.83

Составен дел на овој биланс се и Сметководствените политики и објаснувачките белешки

*Одговорен сметководител
Султанка Ташева*

*Директор
Васе Митев*

ГРОЗД АД Струмица

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА
НА КРАЈОТ НА ПЕРИОДОТ
на 31 Декември 2020и 2019 (во 000 ден)**

СРЕДСТВА		2020	2019
Долгорочни средства			
Материјални средства	17	201,430	214,422
Долгорочни финансиски средства	18	295,233	295,233
		496,663	509,655
Тековни средства			
Залихи	19	57,104	44,151
Побарувања за аванси во земјата	20	1,964	1,964
Парични средства и еквиваленти на парични	21	23,711	21,061
Побарувања од купувачи	22	56,398	65,922
Побарувања од државата и други институции	23	-	
Останати побарувања	24	6,274	5,674
		145,451	138,772
ВКУПНА АКТИВА		642,114	648,427
КАПИТАЛ И ОБВРСКИ			
Капитал и резерви			
Запишан основен капитал	ПГ	88,162	88,162
Ревалоризациона резерва	ПГ	27,979	27,979
Резерви	ПГ	27,821	27,821
Акумулирана добивка/загуба	ПГ	439,115	400,155
Добивка за финансиската година	БУ	25,773	38,961
		608,850	583,078
Долгорочни обврски	26		7,910
Тековни обврски			
Обврски спрема добавувачи - поврз.друштва	27	13,496	48,774
Обврски за аванси депозити и кауции	28	556	556
Краткорочни обврски за даноци, придонеси и други давачки	29	2,751	1,359
Обврски према вработените	30	1,082	1,113
Останати краткорочни обврски, останати	31		
Краткорочни финансиски обврски	32	15,379	5,637
		33,264	57,439
ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ		642,114	648,427

Составен дел на овој биланс се и Сметководствените политики и објаснувачките белешки
Одговорен сметководител Директор
Султанка Ташева Васе Митев

ГРОЗД АД Струмица

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ ЗА ПЕРИОДОТ
за годината која завршува на 31.12.2020 и 31.12.2019 (во 000 денари)**

Готовински текови од деловни активности	2020	2019
Нето добивка/загуба после оданочување	25,773	38,961
Промени - Зголемување/намалување на:		
Залихи	(12,953)	(9,691)
Побарувања од купувачи	9,524	(4,542)
Дадени аванси на добавувачи и кратк.фин.влож.	-	
Побарувања од државата по основ на даноци,придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кондржавата (претплати)	-	
Побарувања од вработените	(600)	
Останати краткорочни побарувања и АВР		
Обврски спрема добавувачи	(35,278)	902
Обврски за аванси, депозити и кауции	-	
Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести за плата	1,392	(3,022)
Обврски кон вработените	(31)	72
Тековни даночни обврски		
Обврски по заеми и кредити	9,742	(4,194)
Останати краткорочни обврски и ПВР	-	
	(2,431)	18,486
Готовински текови од инвестициони активности		
Директни набавки на нематеријални и материјалнисредства	12,992	(1,041)
	12,992	(1,041)
Готовински текови од финансиски активности		
Зголемување/намалување на краткорочни пласмани		
Зголемување/намалување на краткорочни кредити		
Зголемување/намалување на долгорочни кредити	(7,910)	(7,203)
Зголемување/намалување на капиталот	(1)	-
	(7,911)	(7,203)
Зголемување/намалување на паричните средства	2,650	10,242
Парични средства на почеток на годината	21,061	10,819
Парични средства на крајот на годината	23,711	21,061

Составен дел на овој биланс се и Сметководствените политики и објаснувачките белешки
Одговорен сметководител *Директор*
Султанка Ташева *Васе Митев*

ГРОЗД АД Струмица

Извештај за промена на главнината на 31 декември 2020 (во 000 денари)

Позиција	Основ на главни на	Задржана добивка/ загуба	Добивка/ загуба за годината	Резерви	Ревалориз ирана вредност	Вкупно
Состојба на 01.01.2020	88,162	400,155	38,961	27,821	27,979	583,078
Промена на сметководствени политики						
Повторно утврдено салдо	88,162	400,155	38,961	27,821	27,979	583,078
Промени на капиталот за 2020						-
Издавање /објавување на акционерски капитал						-
Дивиденди - за членови на УО						-
Вкупна сеопфатна добивка за годината			25,772			25,772
Трансфер/пренос на задржана добивка		38961	(38,961)			-
Состојба на 31.12.2020	88,162	439,116	25,772	27,821	27,979	608,850
Состојба на 01.01.2019	88,162	362,938	37,217	27,821	27,979	544,117
промени на капиталот во 2019						-
Издавање /објавување на акционерски капитал						-
Дивиденди - за членови на УО						-
Вкупна сеопфатна добивка за год.			38,961			38,961
Трансфер/пренос на задржана доб.		37217	(37,217)			-
Состојба на 31.12.2019	88,162	400,155	38,961	27,821	27,979	583,078

Составен дел на овој биланс се и Сметководствените политики и објаснувачките белешки

*Одговорен сметководител
Султанка Ташева*

*Директор
Васе Митев*

ГРОЗД АД Струмица

ОПШТИ ПОДАТОЦИ ЗА ДРУШТВОТО

Назив и регистрација:

Акционерско друштво ГРОЗД АД Струмица

Форма на трговското друштво : АД
ЕМБС -4045246

Седиште, телефон, е-маил

Седиштето на друштвото се наоѓа на ул Цветан Димов-бб-Стадион/Струмица, Струмица

Тел: 034 344-249

е-маил : grozd@grozd.mk

Дејност и вработени :

Основна дејност на друштвото е 11.07-Производство на освежителни пијалоци; производство на минерална вода и друга флаширана вода . Покрај ова друштвото е регистрирано и за вршење на дејност според регистрацијата на друштвото.

- Вкупниот број на вработени на 31.12.2020 година е 46 вработени (2019; 51)

Основачи и одговорност:

Основачи на друштвото се :

1. Акционери согласно со акционерска книга

Вид на акции: обични 25.551

Број на издадени акции : 25.551

Номинална вредност на една акција 50 ЕУР

Запишан капитал : 1.277.550 ЕУР

Број на иматели 42

Овластувањата и одговорноста на акционерското друштво во правниот промет со трети лица е неограничено и за обврските одговара со целиот свој имот.

Лице овластено за застапување е Васе Митев, Извршен директор без ограничувања во внатрешниот и надворешниот промет.

Овие финансиски извештаи беа одобрени од страна на раководството на 20 февруари 2021 година.

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

2. Основа за составување на финансиските извештаи

2.1. Основ за подготовка на финансиските извештаи

Финансиските извештаи, дадени на страниците од 2 до 5 и објаснувачките белешки кон нив, се составени во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) објавени во Република Македонија во Правилникот за сметководство (во понатамошниот текст сметководствени стандарди прифатени во Република Македонија). Се бара финансиските извештаи составени според важечките прописи да ја одразуваат примената на целокупните (деталните) прописи што се однесуваат на примената на сметководствените принципи. Во извесни случаи претпријатието може да изврши избор на одредена сметководствена политика во рамките на пропишаните сметководствени политики; во други случаи претпријатието може самостојно да одлучува дали, или нема да ја примени пропишаната сметководствена политика.

Менаџментот конзистентно ги применува одобрените сметководствени политики во соодветните пресметковни периоди.

Финансиските извештаи за годините кои завршуваат на 31 декември 2020 и 2019 година на Друштвото ги презентираат финансиската состојба, резултатите од работењето, паричните текови и промените на капиталот на сите организациони единици на територијата на Република Македонија.

Финансиските извештаи се подготвени со состојба на и за годините кои завршуваат на 31 декември 2020 и 2019 година. Тековните и споредбените податоци во финансиските извештаи се дадени во илјади денари (000 МКД). Онаму каде што е потребно, споредбените податоци се прилагодени и усогласени со цел да одговараат на извршената презентација во тековната година. Денарот претставува официјална известувачка валута на Друштвото. Сите други трансакции во валута различна од официјалната се сметаат за трансакции во странска валута.

Финансиските извештаи за друштвото се поединечни.

2.2. Основни сметководствени методи

Финансиските извештаи се составени врз основа на методот на набавна вредност, освен за недвижностите, постројките и опремата (НПО) и нивната амортизација, кај кои се вршени корекции во минатите години врз основа на принципот на ревалоризација со примена на унифицирани коефициенти на пораст на цените на производителите на индустриски производи, кои ги објавува Државниот завод за статистика на Република Македонија и за вложувањата расположливи за продажба кои се признаени според нивната објективна (пазарна) вредност.

2.3. Користење на проценки и расудувања

При подготвувањето на овие финансиски извештаи Друштвото применува одредени сметководствени проценки. Одредени ставки во финансиските извештаи кои неможат прецизно да се измерат се проценуваат. Процесот на проценување вклучува расудувања засновани на последните расположливи информации.

Проценки се употребуваат при проценување на корисниот век на употреба на средствата, објективната вредност на побарувањата односно нивната ненаплатливост, застареноста на залихите, објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба и сл.

Во текот на периодите одредени проценки може да се ревидираат доколку се случат промени во врска со околностите на коишто била засновата проценката или како резултат на нови информации, поголемо искуство или последователни случувања.

ГРОЗД АД Струмица

Ефектите од промените во сметководствените проценки се вклучуваат во утврдувањето на нето добивката или загубата во периодот на промената и или во идните периоди доколку промената влијае и на двете.

2.4. Континуитет во работењето

Финансиските извештаи се изготвени врз основа на претпоставката за континуитет во работењето односно дека друштвото ќе продолжи да работи во догледна иднина. Друштвото нема намера, ниту потреба да го ликвидира или материјално да го ограничи опсегот на своето работење.

3. Основни сметководствени политики

Основните сметководствени политики и проценки користени при составувањето на овие финансиски извештаи се дадени подолу.

Основните сметководствени политики применети при составувањето на финансиските извештаи, се конзистентни со оние применети при составувањето на финансиските извештаи за 2019 година, доколку поинаку не е наведено во натамошниот текст.

Изготвувањето на финансиските извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија бара од раководството на Друштвото употреба на проценки и претпоставки кои влијаат на прикажаните износи на средствата и обврските и обелоденувањето на неизвесни средства и обврски на денот на финансиските извештаи, како и на приходите и трошоците во извештајниот период. Овие проценки и претпоставки се засновани на информациите достапни на датумот на изготвување на Извештајот за финансиската состојба. Овие проценки се разгледуваат периодично и промените во проценките се прикажуваат во периодите во кои истите стануваат познати.

Најзначајната употреба на расудувањата и проценки, кои се обелоденети во прегледот на значајните сметководствени политики и соодветни објаснувачки белешки се однесуваат на обезвреднување на финансиските и нефинансиските средства, финансиските обврски и проценката за резервирања за судски спорови.

Споредливите износи ги претставуваат ревидираните финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2019 година.

3.1. Приходи

Во согласност со прописите, приходите од работењето и останатите соодветни приходи се искажани по фактурна вредност, во моментот на нивното настанување. Ова значи дека приходите се мерат по објективна вредност на добиениот надоместок или побарувањето. Приходите се признаваат ако истовремено пораснат средствата или се намалат обврските.

3.1.1. Приходите од продажба на производи и услуги

Приходите од продажба на производи и стоки се мерат по објективната вредност на примените средства или побарувања, намален за враќање на стоките, трговските попусти и количинските работи.

Приходот се признава во билансот на успех кога:

- На купувачот се пренесени значајни ризици и користи од сопственоста над производите;
- Друштвото не задржува, ниту трајно управување, ниту контрола над производите;
- Износот на приходите приходите може веродостојно да се измерат;
- Е веројатно дека продадените производи ќе се наплатат односно кога веројатно е дека економските користи ќе дојдат како прилив на друштвото
- Трошоците кои настанале или кои ќе настанат во врска со трансакцијата може со сигурност да се измерат и соодветен доказ за трансакцијата постои.

3.1.2. Исправка на побарувањата на товар на трошоците

ГРОЗД АД Струмица

За реализацијата од претходните пресметковни периоди и за онаа која во тековниот пресметковен период е пресметана во корист на приходите се врши исправка на побарувањата на товар на трошоците.

3.1.3. Приходите од продажба на кредит

Приходите од продажба на кредит се признаваат во целост во корист на вкупниот приход во периодот во кој испораката е извршена.

3.1.4. Останатите приходи

Останатите приходи претставуваат приходи кои не потекнуваат од основната дејност на Друштвото.

3.1.5. Приходи од финансирање

Приходите од финансирање кои се пресметани до датата на билансот на состојба, се искажуваат како приходи во годината на која се однесуваат, независно дали се наплатени. Тие се состојат од приходи од дивиденди, капитални добивки од продажба на хартии од вредност, приходи од камати и курсни разлики.

Дивидендите се признаваат како приходи кога ќе се утврди правото за примање на истата. Каматите се признаваат на пресметковна основа за периодот за кои се однесуваат.

3.2. Расходи

3.2.1. Трошоци на реализација и расходи

Трошоците на реализација ги содржат сите трошоци кои се настанати во текот на годината и кои се директно поврзани со остварената реализација (приход под точка 3.1.), и нивната висина е зависна од висината на реализацијата.

Трошоците се признаваат во зависност од степенот на извршување на датумот на сочинување на билансот.

Општи, административни и трошоци на продажба ги содржат сите трошоци кои се настанати во текот на годината и кои не се директно поврзани со остварената реализација, што значи дека нивната висина е независна од висината на реализацијата.

Друштвото се придржува до следните критериуми при признавање на расходите:

- Расходите имаат за последица намалување на средствата или зголемување на обврските, што е возможно да се измери со сигурност;
- Расходите имат директна поврзаност со настанатите трошоци и посебните позиции на приходите;
- Кога се очекува остварување на приходите во повеќе идни пресметковни периоди, тогаш признавање на расходите се извршува со постапка на разумна алокација на пресметковни периоди;
- Расходот веднаш се признава во пресметковниот период кога издатокот не остварува идни економски користи, а нема услови да се признае како позиција на активата во билансот
- Расходот веднаш се признава во пресметковниот период и тогаш кога настанало обврска, а нема услови да се признае како позиција на активата.

3.2.2. Расходи од финансирање

Расходите од финансирање кои се пресметани до датата на билансот на состојба, се искажуваат како расходи во годината на која се однесуваат, независно дали се платени. Тие се состојат од расходи од камати, провизии и курсни разлики. Каматите се признаваат како расходи согласно на временскиот период за кои се однесуваат.

Ентитетот ги капитализира трошоците за позајмување кои можат да се припишат на стекнувањето, изградбата или производството на средство кое се квалификува, како дел од

ГРОЗД АД Струмица

набавната вредност на тоа средство. Овие трошоци се капитализираат како дел од набавната вредност на одредено средство кога е веројатно дека тие ќе резултираат во идни економски користи за ентитетот и дека таквите трошоци ќе можат веродостојно да се измерат.

3.2.3. Пресметување на средства за плаќање и сметководствен третман на курсните разлики

Деловните промени во странска валута се искажуваат во денари според курсот важечки на денот на деловната промена. Сите монетарни средства и обврски искажани во странска валута се превреднуваат во денари според средниот курс важечки на денот на билансот на состојбата.

Позитивните и негативните курсни разлики што настанале со пресметка на побарувањата и обврските во странски средства за плаќање во нивната денарска противвредност се искажани во билансот на успех како приходи, односно расходи во годината на која се однесуваат.

Официјалните девизни курсеви користени за конверзија во денар на ставките од Извештајот за финансиска состојба искажани во странска валута на 31 декември 2020 и 2019 година се како следи:

	2020	2019
ЕУР	61.6940	61.4856
УСД	50.2353	54.9518

3.2.4. Данок на добивка (тековен и одложен)

Данокот од добивка се состои од тековен и одложен данок. Данокот од добивка се признава во билансот на успех на Друштвото. Тековниот данок од добивка се пресметува согласно одредбите на релевантните законски прописи во Република Македонија. Даночната основа за пресметување на данокот на добивка претставува износот на добивката која се утврдува во даночниот биланс. Основата за пресметување на данокот на добивка се утврдува како разлика меѓу вкупните приходи и вкупните расходи на даночни от обврзник во износи утврдени согласно со прописите за сметководство и сметководствените стандарди. Искажаниот финансиски резултат од билансот на успех се зголемува за непризнаените расходи и помалку утврдени приходи утврдени со законот за данок на добивка.

Данокот од добивка се пресметува со примена на важечката даночна стапка на датумот на билансот на состојба по стапка од 10% (2019: 10%).

Одложениот данок од добивка се пресметува со примена на методата на обврски за сите временски разлики кои се јавуваат на датумот на билансот на состојба како разлики помеѓу даночната основа на средствата и обврските и нивната сметководствена вредност, за целите на финансиско известување. Одложените даночни средства и обврски се мерат според важечките законски даночните стапки кои биле на сила и имаат правно дејство на датумот на билансот на состојба.

3.3. Заработувачка по акција

Друштвото ја прикажува основната заработувачка по акција од обичните акции. Пресметката на основната заработувачка по акција е направена со поделба на нето добивката за годината која им припаѓа на имателите на обични акции со пондерираниот просечен број на обични акции во текот на годината.

3.4. Нематеријални и материјални вложувања

3.4.1. Недвижности постројки и опрема (НПО)

3.4.1.1. Општа објава

Почетно, НПО се евидентираат по нивната набавна вредност. Набавната вредност ја чини фактурната вредност на набавените средства зголемена за сите трошоци настанати до нивното ставање во употреба. Последователно, НПО се евидентираат по нивната набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и било какво оштетување на вредноста. Во изминатиот период, Друштвото вршело законска ревалоризација на НПО на крајот од годината со примена на официјално објавените коефициенти за ревалоризација од страна на Државниот Завод за Статистика кои одговораат на општиот индекс на пораст на цени, врз нивната набавна вредност и акумулирана амортизација. Ваква ревалоризација повеќе не се пресметува и евидентира. Ефект од спроведената ревалоризација е ревалоризациона резерва во рамките на вкупниот капитал, која до 2001 година се распоредува сразмерно на акционерската главница, законските резерви и нераспоредената добивка, а од 2002 година повеќе не се распоредува и се евидентира и искажува издвоено во билансот на состојба.

Трошоците за тековно и инвестиционо одржување се евидентираат на товар на расходите во моментот на нивното настанување. Издатоците кои се однесуваат на реконструкции и подобрувања, кои го менуваат капацитетот или корисниот век на употреба на НПО, се додаваат на набавната вредност на тие средства.

Позитивната, односно негативната разлика настаната при продажба на НПО се книжи како капитална добивка или загуба и се искажува во рамките на останатите приходи, односно расходи.

Модел на ревалоризација

Недвижностите се евидентирани по ревалоризираната вредност, која ја преставува нејзината објективна вредност на датумот на ревалоризација намалена за последователната акумулирана депрецијација и последователните акумулирани загуби поради обезвреднување. Ревалоризациите треба да се прават со достатна редовност за да осигураат дека сметководствената вредност материјално не се разликува од онаа која би била утврдена користејќи ја објективната вредност на крајот на периодот за известување. Последна проценка е вршена за потребите на трансформацијата на општествениот капитал во средината на деведесеттите години од минатиот век.

3.4.1.2. Амортизација

Амортизацијата на НПО претставува систематска распределба на амортизирачкиот износ за време на корисниот век на употреба на средството. НПО се амортизираат поединечно, се до нивниот целосен отпис. Земјиштето и инвестициите во тек не се амортизираат.

Употребените годишни стапки на амортизација односно предвидените корисни векови на употреба на НПО за 2020 година во однос на 2019 година се следните:

Недвижнини	2,5-10%	2,5-10%
Деловен инвентар и Мебел	5-20%	5-20%
Компјутерска опрема и софтвер	25%	25%
Телекомуникациска опрема и возила	20-25%	20-25%

Сите стапки се зголемени за 50% поради работа во две и три смени

3.7.Залихи

Залихите се искажуваат според пониската од набавната вредност и нето реализационата вредност. Набавната вредност ги вклучува сите трошоци за доведување на залихите во нивна сегашна состојба. Нето реализационата вредност е проценета пазарна вредност

ГРОЗД АД Струмица

намалена за сите продажни, транспортни и дистрибуциони трошоци потребни за нивна продажба.

Потрошокот на сировини и материјали и стоки се води по просечни цени.

Доколку набавната вредност или цената на чинење е повисока од нето продажната вредност залихите се сведуваат на нето продажната вредност.

3.8. Вложувања во подружници

Вложувањата во подружници се евидентирани во финансиските извештаи на Друштвото според нивната набавна вредност. Вложувања во подружници се сметаат оние вложувања каде Друштвото поседува контрола над гласачката сила (над 50%) во други друштва.

3.9. Вложувања во хартии од вредност

Друштвото вложувањата ги категоризира како вложувања расположиви за продажба и вложувања кои се чуваат до доспевање. Вложувањата расположиви за продажба се оние кои се чуваат неограничен период, но може да бидат продадени во секој момент и се класифицираат како нетековни средства.

Вложувањата кои се чуваат до доспевање се состојат од вложувања во краткорочни хартии од вредност (државни записи или благајнички записи) издадени од страна на државата или Народна Банка на Република Македонија и кои Друштвото ги чува во своето портфолио до нивното доспевање заради остварување на приходи од камати.

Почетно, вложувањата се искажани по набавна вредност, односно според износот на парични средства и еквиваленти на парични средства платени за нивна набавка. Последователно, вложувањата расположливи за продажба се мерат според објективната вредност определена според последната понудена пазарна цена на истите на датумот на билансот на состојба за оние за кои има активен пазар, додека за оние вложувања за кои не постои активен пазар се мерат според нивната набавна вредност намалена за евентуално нивно оштетување (стечај или ликвидација).

Последователно, сите вложувања кои се чуваат до доспевање се признаваат според амортизирана набавна вредност користејќи ја методата на ефективна каматна стапка.

Добивките и загубите од промената на објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба се признаваат непосредно во главнината, се додека вложувањето не се продаде, наплати или на друг начин отуѓи или додека не се утврди дека е оштетено, кога кумулативната добивка, односно загуба, која била претходно признаена во главнината, ќе се вклучи во нето добивката или загубата за периодот.

3.10. Обврски спрема добавувачи

Обврските спрема добавувачи се искажуваат во висина на номиналните износи што произлегуваат од деловните трансакции. Обврските спрема добавувачи се отпишуваат по истекот на рокот на застареност или со вонпроцесно порамнување, со товарење на останатите приходи.

3.11. Обврски по кредити

Обврските по кредити се состојат од обврски по краткорочни и долгорочни кредити и се искажуваат според нивната номинална вредност. Износите на договорената камата се искажуваат во корист на останатите обврски, а на товар на расходите од финансирање. Обврските по кредитите од странство се искажуваат според курсот на Денарот на денот на билансот на состојба, а курсните разлики се евидентираат во рамките на приходи, односно расходи од финансирање.

3.12. Капитал

(1) Основна главнина

ГРОЗД АД Струмица

Основната главнина се признава во висина на номиналната вредност на издадените и уплатени акции.

(2) Откупени сопствени акции

Акциите кои се издадени од Друштвото и кои ги поседува истото се третираат како сопствени (резервски) акции, се признаваат по нивната набавна вредност и се презентираат како намалување на капиталот на Друштвото. Сопствените акции се стекнуваат со нивно откупување на секундарниот пазар на хартии од вредност (берза) по тековни берзански цени со претходно донесени одлуки за нивно стекнување од страна на надлежните органи на управување на Друштвото. Стекнатите сопствени акции се признаваат по нивната набавна вредност во која што се вклучени и трансакционите трошоци (провизии) направени за нивното стекнување. Сопствените акции се отуѓуваат по пат на нивно повторно издавање (јавна или приватна понуда), како и со нетрговски преноси (залог и сл) согласно одредбите на Законот за хартии од вредност. Разликата што се јавува при отуѓувањето на сопствените акции помеѓу нивната набавна и продажна вредност се признава како премија на емитирани акции и се прикажува во рамките на вкупниот капитал на Друштвото.

(3) Законски резерви

Законските резерви се формираат од остварената добивка врз основа на законските одредби и со распоред на ревалоризационите резерви, а можат да се употребат за покривање на загубата. Согласно законските одредби, Друштвото е должно да издвои од добивката за тековната година минимум 5% за законски резерви, се додека резервите не достигнат 10% од основната главнина на Друштвото. Доколку износот на оваа резерва не надминува 10% од вредноста на основната главнина, истата може да биде употребена само за покривање на загуби. Доколку резервата надмине 10% од акционерскиот капитал на Друштвото, може да биде употребена за исплата на дивиденди со претходна одлука на Собранието на акционери.

(4) Ревалоризациона резерва

Ревалоризационата резерва се формира врз основа на извршената ревалоризација согласно изнесеното во точка 3.4. на овие белешки. Во согласност со законските прописи, салдото на ревалоризационата резерва по годишната пресметка се евидентира во рамките на капиталот. Оваа резерва не е предмет на распределба.

3.13. Наеми

Наемите со кои се пренесуваат на Друштвото сите ризици и користи кои произлегуваат од сопственоста на изнајменото средство се признаваат како финансиски наеми, при што средството се евидентира според неговата објективна вредност или доколку е таа пониска, сегашната вредност на минималните плаќања за наемот. Наемите каде што значаен дел од ризиците и користите кои произлегуваат од сопственоста се задржани од наемодавателот, се класифицираат како оперативни наеми. Плаќањата за наем при оперативен наем се искажуваат во билансот на успех на рамномерна основа за времетраењето на наемот во евиденцијата на наемателите. Наемодавателите ги презентираат средствата кои се предмет на оперативен наем во билансот на состојба како средства за издавање или вложувања во недвижности.

3.14. Користи на вработените

Користи на вработените се сите форми на надоместок кој го дава Друштвото во размена за извршената услуга од страна на вработените.

(1) Краткорочни користи за вработените

Краткорочни користи за вработените се користи кои доспеваат за плаќање во рамките на дванаесет месеци по крајот на периодот во кој вработените ја извршиле услугата. Тука спаѓаат платите и придонесите за социјално осигурување, краткорочно платени отсуства,

ГРОЗД АД Струмица

учества во добивките и други немонетарни користи. Сите краткорочни користи за вработените се признаваат како расход и обврска во висина на недисконтираниот износ на користите.

(2) Користи по престанок на вработувањето

Друштвото врши уплата на придонесите за пензиско и инвалидско осигурување на вработените во согласност со домашната законска регулатива. Придонесите, засновани на платите на вработените, се уплатуваат во Националниот фонд. Друштвото нема никакви дополнителни обврски поврзани со плаќањето на овие придонеси.

Друштвото е обврзано да им исплати на вработените кои заминуваат во пензија минимална отпремнина која одговара на два месечни просечни плати исплатени во државата во моментот на пензионирање. Друштвото нема направено резервирање за ова право на вработените бидејќи се смета дека сумата е незначајна за финансиските извештаи.

3.15. Резервации и неизвесности

(1) Резервации

Резервации (резерви за обврски) се признаваат кога Друштвото има сегашна обврска (правна или изведена) како резултат на минат настан, кога е веројатно дека ќе настанат идни одливи на средства по тој основ и кога е можно да се процени износот на обврската. Кога се очекува надоместување на дел од ваква обврска во иднина, пример преку договори за осигурување, надоместувањето се признава како посебно средство но само кога е извесно дека ќе биде примено истото. Расходот за било која резервација се признава во билансот на успех намалено за износот на надоместувањето. Ако ефектот од временската димензија на парите е значаен, резервациите се дисконтираат на нивната сегашна вредност со примена на стапки пред оданочување кои ги одразуваат тековните пазарни проценки.

(2) Неизвесности

Неизвесна обврска е можна обврска која произлегува од минати настани, чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани, кои не се во целост под контрола на Друштвото. Неизвесни обврски не се признаваат во финансиските извештаи, туку само се обелоденуваат.

Неизвесни средства се можни средства кои произлегуваат од минати настани, чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани, кои не се во целост под контрола на Друштвото. Неизвесни средства се признаваат само кога е веројатен приливот на економски користи.

3.16. Финансиски ризици и управување со финансиски ризици

3.16.1. Пазарен ризик

а) Ризик од курсни разлики

Друштвото влегува во трансакции во странска валута, кои произлегуваат од продажби и набавки на странски пазари, при што истото е изложено на секојдневни промени на курсевите на странските валути. Друштвото нема посебна политика за управување со овој ризик со оглед дека во Република Македонија не постојат посебни финансиски инструменти за избегнување на овој вид ризик. Според ова Друштвото е изложено на можните флукуации на странските валути, кое е сепак ограничено поради фактот дека најголем број трансакции се во Евра, чиј валутен курс се смета за релативно стабилен. Можниот ефект е даден во табелата подолу.

б) Ценовен ризик

Ризикот од цената на капиталот е веројатноста дека цената на капиталот ќе флукуира и ќе влијае на фер вредноста на вложувањата во акции и останатите инструменти чија вредност произлегува од конкретните вложувања во акции или од индексот на цените на капиталот. примарната изложеност на цената на капиталот произлегува од вложувањата

ГРОЗД АД Струмица

во хартии од вредност и удели. Друштвото е изложено на ризик од промени на цените на вложувањата расположиви за продажба и истиот е надвор од контрола на Друштвото.

б) Каматен ризик

Друштвото се изложува на ризик од промени на каматни стапки во случај кога користи кредити и позајмици или кога има депонирани средства во банки договорени по варијабилни каматни стапки. Со оглед дека Друштвото има користено вакви кредити и позајмици, може да се каже дека постои изложеност спрема ваков вид на ризик, но тој зависи од движењата на финансиските пазари и Друштвото нема начин истиот да го намали.

3.16.2. Ликвидносен ризик

Управувањето со ликвидносен ризик е централизирано во Друштвото.

Ликвидносниот ризик или ризик од неликвидност постои кога Друштвото нема да биде во состојба со своите парични средства редовно да ги плаќа обврските спрема своите доверители. Ваквиот ризик се надминува со константно обезбедување на потребна готовина за сервисирање на своите обврски, и Друштвото нема вакви проблеми во своето работење.

Друштвото не користи финансиски деривативи.

3.16.3. Кредитен ризик

Кредитниот ризик произлегува од пари и парични средства депозити во банки и финансиски институции, како и кредитна изложеност кон корпоративни клиенти од продажба, вклучувајќи ги побарувањата и обврзувањата.

Изложеноста на Друштвото на кредитен ризик е ограничена. Управувањето со кредитниот ризик се врши со превземање на соодветни мерки и активности од страна на друштвото. Во случај на неплаќање, Друштвото престанува со продажба на услуги на клиентите. Исто така, Друштвото нема значајни концентрации на кредитен ризик со оглед на големината на базата на клиенти која е со поединечно мали износи и со неповрзаност помеѓу клиентите. Со цел да ја осигура наплатата на побарувањата, Друштвото спроведува дејства: компензации со клиентите, покренување на судски спорови, вонсудски спогодби и сл. Друштвото нема изградено посебна политика со цел да се управува или да се намали кредитниот ризик.

3.16.4. Даночен ризик

Согласно законските прописи во РМ, финансиските извештаи и сметководствените евиденции на Друштвото подлежат на контрола од страна на даночните власти по поднесувањето на даночните извештаи за годината. Заклучно со датумот на одобрување на овие финансиски извештаи, не е извршена (или е извршена) контрола на данокот од добивка за 2020 година, како и на данокот на додадена вредност, персонален данок на доход и придонеси на лични примања. Според ова, дополнителни даноци во случај на идна контрола од страна на даночните власти во овој момент не може да се определат со разумна сигурност. Раководството на Друштвото нема сознанија за било какви дополнителни околности кои можат да создадат потенцијални материјални обврски во тој поглед.

3.16.5. Управување со капиталниот ризик

Целите на Друштвото во врска со управувањето со капиталот се зачувување на способноста на Друштвото да продолжи да работи врз основа на претпоставката за континуитет за да се зачува оптимална капитална структура која би го намалила трошокот на капитал и би обезбедила приноси на сопствениците.

3.17. Утврдување на објективна вредност

ГРОЗД АД Струмица

Друштвото има политика за обелоденување на информации за објективна вредност на оние компоненти од средствата и обврските за кои се расположиви пазарни цени и за оние кај кои објективната вредност може значително да се разликува од сметководствената вредност. Во Република Македонија не постои доволно ниво на пазарно искуство, стабилност и ликвидност за купопродажба на побарувања и други финансиски средства или обврски и одтука за истите во моментот не се расположиви пазарни цени. Како резултат на отсуство на активен пазар, објективната вредност не може да биде утврдена на веродостојна основа. Раководството на Друштвото ја проценува севкупната изложеност на ризик и во случаи кога проценува дека вредноста на средствата според која се евидентирани во сметководството не би можела да биде реализирана, се врши исправка на вредноста.

Раководството смета дека искажаните сметководствени износи се највалидни и најкорисни извештајни вредности при пазарни услови.

Друштвото располага со финансиски средства и обврски кои ги вклучуваат побарувањата од купувачи, вложувањата расположливи за продажба, обврските кон добавувачи и обврските по кредити, како и нефинансиски средства за кои голем број на сметководствени политики и обелоденувања бараат утврдување на нивната објективна вредност.

Објективната вредност на финансиските средства и обврски е приближна на нивната сметководствена вредност со оглед на фактот дека истите имаат нивната сметководствена вредност со оглед на фактот дека истите имаат релативно кратка доспеаност во рок од максимум до една година од датумот на релативно кратка доспеаност во рок од максимум до една година од датумот на билансот на состојба, со исклучок на вложувањата расположливи за продажба кои имаат карактер на долгорочни средства и за кои објективната вредност е утврдена врз основа на последната пазарна цена на истите на датумот на билансот на состојба.

3.18. Континуитет

Друштвото постојано врши анализа во однос на принципот на континуитет и не се очекуваат неусогласености и напуштање на работењето или дејноста во наредниот период. Во иднина се очекува зголемување на обемот на работа и продолжување на својата дејност согласно со принципот на континуитет

3.19. Финансиски инструменти

3.19.1. Ризик од финансирање

Друштвото врши финансирање на своето работење по пат на користење на краткорочни и долгорочни кредити со цел да обезбеди соодветен поврат на вложувањата. Друштвото континуирано ја следи својата задолженост преку соодветна анализа, преку соодветна анализа која со состојба на 31 декември 2020 и 2019 година е следната:

3.19.1. Ризик од финансирање во 000 денари	2020	2019
Обврски по кредити	15,379	13,547
Пари и парични еквиваленти	23,711	21,061
Нето обврски (пари)	(8,332)	(7,514)
Вкупен капитал	608,850	583,078
% на задолженост	-1.37	-1.29

ГРОЗД АД Струмица

3.19.2. Ризик од девизна валута

Друштвото влегува во трансакции во странска валута, кои произлегуваат од продажби и набавки на странски пазари, при што истото е изложено на секојдневни промени на курсевите на странските валути.

Состојбата со девизните износи на средствата и обврските деноминирани до денари на 31 декември 2020 и 2019 година по валути е следната:

Средства во 000 ден		2020	2019
ЕУР		10,994	10,441
УСД			
		10,994	10,441
Обврски во 000 ден		2020	2019
ЕУР		(500)	(381)
УСД			
		(500)	(381)

Друштвото претежно е изложено на ЕУР. Изложеноста спрема ЕУР кај обврските ги вклучува и обврските по кредити од домашни банки кои имаат девизна клаузула и чија отплата во денари зависи од движењата на курсот на денарот во однос на Еврото.

Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување за 10% на македонскиот денар во однос на странските валути. Анализата е направена на девизните салда на средствата и обврските на датумот на билансот на состојба. Позитивните износи се зголемувања на добивката, а негативните се намалувања на добивката за соодветниот период.

	СРЕДСТВА		Зголемувања за 10%		Намалувања за 10%	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
ЕУР	(1,099)	(1,044)	1,099	1,044		
УСД						
Нето Ефект	(1,099)	(1,044)	1,099	1,044		
	ОБВРСКИ		Зголемувања за 10%		Намалувања за 10%	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
ЕУР	(50)	(38)	50	38		
УСД						
Нето Ефект	(50)	(38)	50	38		

3.19.3. Кредитен ризик

Кредитниот ризик се јавува во случај кога купувачите на Друштвото нема да бидат во состојба да ги исполнат своите обврски за плаќање. Побарувањата од купувачи се состојат од голем број на поединечни салда. Овие побарувања не се обезбедени со било какво обезбедување во форма на меници, гаранции или друг вид на колатерал

Структурата на побарувања од купувачи според нивната доспеаност на 31 декември 2020 е како што следува:

ГРОЗД АД Струмица

Структурата на побарувањата според нивна доспеаност на 31.12.2020 г е следната

	Во (000) ден.	Бруто	Исправка	Нето
Недоспеани				
Доспеани				
- до 1 година		56,398		56,398
- од 1 до 3 години				
- над 3 години				

Структурата на побарувања од купувачи според нивната доспеаност на 31 декември 2019 е како што следува:

Структурата на побарувањата според нивна доспеаност на 31.12.2019 г е следнат:

	Во (000) ден.	Бруто	Исправка	Нето
Недоспеани				
Доспеани				
- до 1 година		65,922		65,922
- од 1 до 3 години				
- над 3 години				

3.19.4 Ризик од промена на каматите

Друштвото е изложено на ризик од промените на каматните стапки во случај кога користи кредити и позајмици или кога има пласирано средства кај други друштво или банки договорени по варијабилни каматни стапки.

Сметководствената вредност на финансиските средства и обврски според изложеноста на каматниот ризик на крајот од годината е како што следува:

	во 000 денари	2020	2019
Финансиски средства			
<i>Некаматносни</i>			
- Парични средства		23,711	21,061
- Побарувања од купувачи		56,398	65,922
- Останати побарувања		8,238	7,638
		88,347	94,621
Финансиски обврски			
<i>Некаматносни</i>			
- Обврски кон добавувачи		13,496	48,774
- Останати тековни обврски		4,389	3,028
		17,885	51,802
<i>Каматносни со променлива каматна стапка</i>			
- Кредити од банки		15,379	13,547
		15,379	13,547
Вкупно		33,264	65,349

Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување за 2% поени на каматните стапки на користените кредити и дадени депозити во банки. Анализата е направена на салдата на обврски за кредити и дадени депозити на датумот на билансот на состојба. Позитивните износи се зголемување на добивката а негативните се намалување на добивката за соодветниот период.

ГРОЗД АД Струмица

	Зголемување за 2%		Намалување за 2%	
	поени		поени	
	2020	2019	2020	2019
Земени кредити	(308)	(271)	308	271
Дадени кредити				
	(308)	(271)	308	271

3.19.5. Ризик од ликвидност

Следната табела ја дава рочноста на финансиските средства и обврски на Друштвото со состојба на 31 декември 2020 и 2019 година според нивната доспеаност:

Ризик од ликвидност 2020	До 1 месец	1-3 месеци	3-12 месеци	Над 12 месеци	Вкупно
Парични средства	23,711				23,711
Купувачи			56,398		56,398
Останати побарувања			6,274		6,274
Дадени позајмици			1,964		1,964
Вложувања					-
	23,711	-	64,636	-	88,347
Добавувачи			13,496		13,496
Кредити			15,379	-	15,379
Останати обврски		4,389			4,389
	-	4,389	28,875	-	33,264
Ризик од ликвидност 2019	До 1 месец	1-3 месеци	3-12 месеци	Над 12 месеци	Вкупно
Парични средства	21,061				21,061
Купувачи			65,922		65,922
Останати побарувања			5,674		5,674
Дадени позајмици			1,964		1,964
Вложувања					-
	21,061	-	73,560	-	94,621
Добавувачи			48,774		48,774
Кредити			5,637	7,910	13,547
Останати обврски		3,028			3,028
	-	3,028	54,411	7,910	65,349

ГРОЗД АД Струмица

Други објаснувачки белешки

Овие белешки се изразени во 000 ден. освен ако не е поинаку наведено.

ПРИХОДИ	во 000 денари	
4.ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА НА НЕПОВРЗАНИ ДРУШТВА	2020	2019
Приходи од продажба на добра (стоки) во земјата	195,713	203,867
Приходи од продажба на добра (производи) и услуги во странство	22,975	20,255
Приходи од продажба на материјали, резервни делови и отпадоци	1,170	824
ВКУПНО	219,858	224,946
5.ОСТАНАТИ ПРИХОДИ во 000 ден	2020	2019
Прих.од наплатени отпишани побарув и прих.од отпис на	210	
Останати приходи од работењето	384	256
Приходи од употреба на сопствено производство	14,903	
ВКУПНО	15,497	256
6.ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ во 000 ден	2020	2019
Приходи врз основа на позитивни курсни разлики од работењето со поврзани друштва		566
Приходи од камата орочени депозити		
ВКУПНО	-	566
РАСХОДИ	во 000 ден	
7.ТРОШОЦИ ЗА СУРОВИНИ, МАТЕРИЈАЛИ, ЕНЕРГИЈА, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	2020	2019
Трошоци за сировини и материјали (за производство)	104,656	96,057
Трошоци за материјали (за администрација, управа и продажба)	204	209
Трошоци за енергија (за производство)	7,129	7,425
Трошоци за резервни делови, и материјали (за производство)	495	555
Трошоци за ситен инвентар, амбалажа и автогуми (за администрација, управа и продажба)		
ВКУПНО	112,484	104,246
8.НАБАВНА ВРЕДНОСТ во 000 ден	2020	2019
Набавна вредност на продадени добра (стоки)	23,807	21,639
Наб. вредност на прод. Нетек. сред. кои се чуваат за продажба и прекинатото работење		
Набавна вредност на продадени материјали, резервни делови и отпадоци	1,117	813
ВКУПНО	24,924	22,452

ГРОЗД АД Струмица

9. ТРОШОЦИ ЗА УСЛУГИ во 000 ден	2020	2019
Транспортни услуги	174	473
Поштенски услуги, телефонски услуги и интернет	515	578
Надворешни услуги за израб. на добра и изврш. на услуги		
Услуги за одржување и заштита	11,230	4,119
Наем - лизинг		
Комунални услуги	1,722	1,659
Трошоци за реклама, пропаганда, промоција и саеми		1,499
Останати услуги и интелектуални услуги	307	550
ВКУПНО	13,948	8,878

10. ПЛАТА, НАДОМЕСТОЦИ НА ПЛАТА И ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ во 000 ден	2020	2019
Бруто-Плата и надоместоци на плата-производство	20,009	19,162
Бруто-Плата и надоместоци на плата-администрација		
Останати трошоци за вработените -регрес	551	571
ВКУПНО	20,560	19,733

11. ТРОШОЦИ за АМОРТИЗАЦИЈА и РЕЗЕРВИРАЊА во 000 ден	2020	2019
Трошоци за амортизација	14,539	7,385
ВКУПНО	14,539	7,385

12. ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ ОД РАБОТЕЊЕТО во 000 ден.	2020	2019
Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци	360	401
Надоместоци на трошоци на вработените и подароци		656
Надоместоци на членови на УО	12,308	11,363
Трошоци за спонзорства и донации	1,901	604
Трошоци за репрезентација	926	1,306
Трошоци за осигурување	351	290
Банкарски услуги и трошоци за платен промет	354	299
Даноци кои не зависат од резултатот, членарини и други давачки	321	19
Останати трошоци на работењето	12,730	4,301
ВКУПНО	29,251	19,239

ГРОЗД АД Струмица

13.ОСТАНАТИ РАСХОДИ во 000 ден	2020	2019
Расходи за дополнително одобрени попусти, рабат, рекламации и др		
Казни, пенали, надоместоци за штети и друго		
Вредносно усогласување на краткорочни побарувања		
Останати расходи од работењето	203	144
ВКУПНО	203	144

14.ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ во 000 ден	2020	2019
Расходи по основ на камати од работењето со неповрзани друштва	115	530
Расходи по основ на негативни курсни разлики од работењето	342	650
ВКУПНО	457	1,180

15. Данок на добивка

При оданочувањето на добивката за 2020 и 2019 година како основа се зема финансискиот резултат во Билансот на успех корегирани за непризнаени расходи за даночни цели. Во продолжение ги даваме податоците за 2020 година со споредбени податоци за 2019 година

15. УТВРДУВАЊЕ НА ДАНОК НА ДОБИВКА во 000 ден	2020	2019
Финансиски резултат на Биланс на успех	28,620	43,162
Непризнаени расходи за даночни	8,864	7,279
Исплатени надоместоци на трошоци и други лични примања од работен однос над утврдениот износ	6,154	5,489
Трошоци за репрезентација	834	1,175
Парични и даночни казни, пенали и казнени камати за ненавремена уплата на јавни давачки и на трошоци за присилна уплата.		11
Други усогласување на расходите	1,876	604
Даночна основа	37,484	50,441
Реинвестирана добивка-извршени вложувања од добивката		8,428
Намалување на пресметан ДД-дадена донација	902	
Пресметан данок на добивка	2,846	4,201

16. ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА во 000 ден	2020	2019
Нето добивка која им припаѓа на имателите на обични акции		
Нето добивка за годината	25,773	38,961
Нето добивка која им припаѓа на имателите на обични акции	25,773	38,961
број на акции	2020	2019
Пондериран просечен број на обичните акции		
Издадени обични акции на 1 јануари		
Пондериран просечен број на обичните акции на 31.12.	25,551	25,551
Основна заработувачка по акција (во МКД)	1,009	1,525

ГРОЗД АД Струмица

ДОЛГОРОЧНИ СРЕДСТВА

17. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА во 000 ден.

Набавна вредност	Земјишт е	Градежни објекти	Опрема	Фин.влож.	Вкупно
Салдо на 1 Јануари 2020	56,874	217,711	92,880	295,233	662,698
Зголемување			2,124		2,124
Инвестиции во тек			(578)		(578)
Пренос од Инвестиции во тек					-
Намалување					-
Салдо на 31 Декември 2020	56,874	217,711	94,426	295,233	664,244
Исправка на вредноста					
Салдо на 1 Јануари 2020		75,719	77,574	-	153,293
Амортизација		4,791	9,749		14,540
Намалување					-
Салдо на 31 Декември 2020		80,510	87,323	-	167,833
Нејшо смейќ. Вред. на 01.01. 2020	56,874	141,992	15,306	295,233	509,405
Нејшо смейќ. Вред. на 31.12.2020	56,874	137,201	7,103	295,233	496,411

Во оваа белешка не се ојфайвени немајтеријалниите средства (софтвер 251.Илј.ден)

Финансискиите вложувања се вложувања во Жийшо Сїрумица АД 187.970илј.ден.и Сїрумичко Поле АД 107.228Илј.ден

Друшїивойїо има заложено Недвижностїи, Посїпројки и оїрема како и своїиїе акциї во Жийшо Сїрумица АД и Сїрумичко Поле АД за обезбедување на кредитїиїїе

17.A.МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА во 000 ден.

Набавна вредност	Земјишт е	Градежни објекти	Опрема	Фин.влож.	Вкупно
Салдо на 1 Јануари 2019	56,874	209,283	92,880	295,233	654,270
корекции					-
Зголемување		42,053	58,479		100,532
Инвестиции во тек		8,428			8,428
Пренос од Инвестиции во тек		(42,053)	(58,479)		(100,532)
Расходи-Намалување					-
Салдо на 31 Декември 2019	56,874	217,711	92,880	295,233	662,698
Исправка на вредноста					
Салдо на 1 Јануари 2019		72,916	72,991	-	145,907
Амортизација 2019		2,803	4,583		7,386
Намалување					-
Салдо на 31 Декември 2019		75,719	77,574	-	153,293
Нејшо смейќ. Вред. на 01.01.2019	56,874	136,367	19,889	295,233	508,363
Нејшо смейќ. Вред. на 31.12.2019	56,874	141,992	15,306	295,233	509,405

Во оваа белешка не се ојфайвени немајтеријалниите средства (софтвер 251.Илј.ден)

Финансискиите вложувања се вложувања во Жийшо Сїрумица АД 187.970илј.ден.и Сїрумичко Поле АД 107.228Илј.ден

Друшїивойїо има заложено Недвижностїи, Посїпројки и оїрема како и своїиїе акциї во Жийшо Сїрумица АД и Сїрумичко Поле АД за обезбедување на кредитїиїїе

ГРОЗД АД Струмица

18.ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА во 000 ден	2020	2019
Вложувања во подружници и др. вложувања		
Акции во Жито Струмица АД	187,971	187,971
Акции во Струмичко поле АД	107,228	107,228
Други долгорочни вложувања	34	34
ВКУПНО	295,233	295,233

ТЕКОВНИ СРЕДСТВА

во 000 ден

19. ЗАЛИХИ

2020 **2019**

Суровини и материјали на залиха	24,352	23,940
Отстапување од стандардните (плански) цени на суров и материјали		
Залиха на резервни делови	599	636
Ситен инвентар во употреба	6,915	5,483
Амбалажа на залиха	3,475	2,253
Амбалажа во употреба		
Автогуми на залиха и употреба		
Вредносно усогласување на залихите на ситниот инвентар, амбалажата и автогумите		
Производство (изградба) во тек		
Готови производи на склад	20,004	10,373
Стоки во продавница	1,759	1,466
Вкалкулиран данок на додадена вредност		
Разлика во цени на стоките		
19.СЕ ВКУПНО ЗАЛИХИ	57,104	44,151

20.АВАНСИ ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ

во 000 ден

(За Сир.и мат.,рез.делови,Сит.инв.,амбалза и авто гуми)

2020 **2019**

Побарувања за дадени аванси, депозити и кауции во земјата	1,964	1,964
ВКУПНО	1,964	1,964

ПАРИЧНИ СРЕД., ЕКВИВАЛЕНТИ И ПОБАРУВАЊА

во 000 ден

21.ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ

2020 **2019**

Парични средства на трансакциски сметки во денари	4,937	7,435
Парични средства на девизни сметки и благајна	18,774	13,625
ВКУПНО	23,711	21,060

ГРОЗД АД Струмица

22. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ во 000 ден.	2020	2019
Побарувања од купувачи во земјата	45,404	55,410
Побарувања од купувачи во странство	10,994	10,441
Побарувања од специфично работење на неповрзани друштва		
ВКУПНО	56,398	65,851

24. ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА И ПОБАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИТЕ И АВР во 000 ден.	2020	2019
Останати побарувања од вработените	1,891	1,525
Краткорочни обврзници-готовински еквиваленти	4,148	4,149
Вредносно усогласување на краткорочни финансиски вложувања		
Активни Временски Разграничувања	235	
ВКУПНО	6,274	5,674

25. АКЦИОНЕРСКИ КАПИТАЛ	2020	2019	2020	2019
Бр. на акции	Бр. на акции	Бр. на акции	МКД (000)	МКД (000)
Обични акции со право на глас	25,551	25,551	80,076	80,076
Откупени сопствени акции				
Вкупно обични акции	25,551	25,551	80,076	80,076

Номиналната вредност на една акција изнесува 50 ЕУР.

Следните акционери имаат сопственост над 5% од акциите кои носат право на глас со состојба на 31 декември 2020 и 2019 година:

Акционер:	2020	2019
Васил Митев	19,198	19,198
Адинг ГРАДБА АД Струмица	4,070	4,070

26. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ во 000 денари	2020	2019
Долгорочни обврски врз основа на заеми и кредити во земјата и стра		7,909
ВКУПНО	-	7,909

Долгорочниот кредит од НЛБ банка АД Скопје е исплатен во август 2021 година. Заради обезбедување на кредит АД Грозд Струмица, 98,9% сопственик на Струмичко поле АД Василево, има дадено во залог 229.367 обични акции кои ги поседува АД Грозд во АД Струмичко Поле со номинална вредност од 5,00 евра по акција.

ГРОЗД АД Струмица

КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ	во 000 ден	
27.КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ	2020	2019
Обврски спрема добавувачи во земјата	13,845	49,004
Обврски спрема добавувачи од странство	(500)	(381)
Обврски спрема поврзани(зависни)друштва		
Обврски од специфично работење	151	151
ВКУПНО	13,496	48,774
28.КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ЗА ПРИМЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ	во 000 ден.	
	2020	2019
Обврски за примени аванси, депозити и кауции во земјата	556	556
Обврски за примени аванси, депозити и кауции од странство		
ВКУПНО	556	556
29.КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ЗА ДАНОЦИ, ПРИДОНЕСИ И ДРУГИ ДАВАЧКИ	во 000 ден.	
	2020	2019
Обврски за даноци и придонеси на плата и надоместоци на плата	530	534
Обврски по даноци и акцизи	2,221	825
Обврски за данок на непризнати расх. и помалку искажани приходи		
Обврски по основ на учество во резултатот		
ВКУПНО	2,751	1,359
30.ОБВРСКИ СПРЕМА ВРАБОТЕНИТЕ	во 000 ден	
	2020	2019
Обврски за плата и надоместоци на плата	1,058	1,086
Останати обврски спрема вработените(патни,дневни и др.)	24	27
ВКУПНО	1,082	1,113
32.КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ	во 000 ден	
	2020	2019
Краткорочни кредити и заеми во земјата-позајмица од Жито	4,379	5,637
Краткорочен кредит од Стопанска банка АД Скопје	11,000	
ВКУПНО	15,379	5,637

АД Грозд има земено мултивалутна кредитна рамка од Стопанска банка АД Скопје во износ од 990.000 евра. Кредитот е обезбеден со хипотека на недвижен имот- индустриски комплекс составен од 11 објекти и земјиште евидентирани во им.лист бр.15885 КО Градско Балдовци и земјиште евидентирано во имотен лист бр.56304 КО Струмица, сопственост на Друштвото Адинг Градба Струмица.(Сопственик во Адинг Градба е Васе Митев - акционер во АД Грозд со 75.14% учество во вкупниот капитал на АД.

ГРОЗД АД Струмица

33.ПОВРЗАНИ СТРАНИ

Друштвото е доминантен сопственик 99% на Друштвото Струмичко Поле АД Василево и АД Жито Струмица , Струмица и меѓусебните побарувања и обврски се прикажани во табелата:

ГРОЗД АД Струмица

33. Поврзани субјекти:

во 000 денари						
Назив	Вид на поврзаност (друштво во сопственост на директорот, мнозинска сопственост на акционерите, раководството, вработените)	Вид на деловниот однос (купувач, добавувач, кредитор и сл.)	салдо 2019	промет должи	промет побарува	салдо 2020
Струмичко Поле АД	98.98% од акциите се во сопственост на АД Грозд	Купувач К-то120	425	1,353	1,778	-
Струмичко Поле АД	98.98% од акциите се во сопственост на АД Грозд	Добавува чК-то 220	(10,418)	56,350	44,615	1,317
Жито Струмица АД	88.27% од акциите се во сопственост на АД Грозд	Кредитор К-то222002	(5,637)	1,258		(4,379)
Жито Струмица АД	100% влогот е сопственост на АД Грозд	Добавува ч К-то 220	(442)	442		-
Васе Митев	75.14% акциите во АД ГРОЗД се во негова сопственост	Доверите л/Должни к-К-то 145600000 7	14			14
Васе Митев	75.14% акциите во АД ГРОЗД се во негова сопственост	Доверите л/Должни к-К-то 145600000 9	1,200			1,200
Васе Митев	75.14% акциите во АД ГРОЗД се во негова сопственост	Добавува ч к-то 220	(9,723)	34,433	13,664	11,046

34. НЕИЗВЕСНИ ОБВРСКИ

Даночни обврски

Со состојба на 31 декември 2020 година не се вршени контроли по основ на данок од добивка, данок на додадена вредност и персонален данок на доход, поради што евидентираниите даночни обврски во финансиските извештаи не може да се сметат за конечни.

Хипотеки и обезбедувања

Белешка (26;32)

Гаранции:

Друштвото има непокриена платежна банкарска гаранција од НЛБ АД Скопје ГП 2020/15 на износ од 2.600.000 денари за обезбедување на акцизен долг за период 20.01.2020 до 20.01.2021 г. Краен рок за наплата на гаранцијата е 19.07.2021 година.

Исто така АД има банкарска гаранција од НЛБ банка АД Скопје ГП 2020/16 издадена на 20.01.2020 со важност до 20.01.2021 и рок на отплата до 19.07.2021 година на износ од 1.000.000 денари заради обезбедување на долг во движење на акцизни добра.

35. СУДСКИ СПОРОВИ

Против АД се води спор со Општина Струмица со вредност на спорот од 7.148.674 денари. Донесена е пресуда од Основен суд Струмица со која се одбива тужбеното барање на Општина Струмица. Поднесена е жалба, и се чека одлука од Апелационен суд Штип.

АД Грозд се јавува како тужител спрема Купувачи по основ на ненаплатени побарувања, со вкупна вредност на споровите 82.207 денари, за кои е поднесен предлог за издавање нотарски платен налог.

На датумот на овие финансиски извештаи, не се евидентирани било какви резервирања од потенцијални загуби по основ на судски спорови. Раководството на Друштвото редовно ги анализира можните ризици од загуби по основ на тековни спорови. Иако резултатот од оваа проблематика не може секогаш со сигурност да се утврди, Раководството на Друштвото верува дека истите нема да резултираат во материјално значајни обврски.

36. НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ

По 31 декември 2020 година – датумот на известувањето, до денот на одобрувањето на овие финансиски извештаи, нема настани кои би предизвикале корекција на финансиските извештаи, ниту пак настани кои се материјално значајни за објавување во овие финансиски извештаи.